

Врз основа на член 438 точка 9) и член 427 став (1) од Законот за финансиски инструменти („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.66/2024), член 25 став (2) и член 26 став (3) од Законот за проспекти и обврски за транспарентност за издавачите на хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/2024), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седница одржана на ден 19.12.2024 година донесе

**ПРАВИЛНИК  
ЗА ИНФОРМАЦИИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ  
ДОКУМЕНТОТ ЗА ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ВО  
СЛУЧАЈ НА ПРИМЕНА НА ИСКЛУЧОК ОД  
ОБВРСКАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОСПЕКТ**

**Член 1**

Со овој Правилник се пропишуваат информациите што треба да ги содржи документот за основни информации во случај на примена на исклучок (изземање) од обврската за објавување на проспект при понуда на хартии од вредност на јавноста, за информациите кои треба да ги содржи документот во случај на примена на исклучок од обврската за објавување на проспект при прием на тргување на регулиран пазар и начинот на објава и ажурирање на информациите кои се содржани во истите.

**Член 2**

(1) Документот за основни информации со кои се опишува трансакцијата во која се нудат хартии од вредност за замена во постапка на преземање на акционерско друштво и нејзиното влијание на издавачот е документот за давање понуда за преземање (проспектот за преземање) што се изготвува во постапка на преземање на акционерско друштво.

(2) Документот за давање понуда за преземање (проспектот за преземање) од став 1 на овој член се изготвува во согласност со правилникот со кој се уредува содржината на проспектот за преземање и се одобрува во постапка за добивање дозвола за понудата за

Në pajtim me nenin 438, pika 9), dhe nenin 427, paragrafi (1), të Ligjit të Instrumenteve Financiare (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 66/2024), nenin 25, paragrafi (2), dhe nenin 26, paragrafi (3), të Ligjit mbi Prospektin dhe të Detyrimeve për Transparencë të Emetuesve të Letrave me Vlerë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 64/2024), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më datë 19.12.2024 miratoi

**RREGULLORE  
PËR INFORMACIONET TË CILAT DUHET T’I  
PËRMBAJË DOKUMENTI PËR INFORMACIONE  
BAZË NË RAST TË ZBATIMIT TË PËRJASHTIMIT  
NGA DETYRIMI PËR PUBLIKIM TË PROSPEKTIT**

**Neni 1**

Me këtë rregullore përcaktohen informacionet që duhet t’i përmbajë dokumenti për informacione bazë në rast të zbatimit të përjashtimit (mospërfshirjes) nga detyrimi për publikim të prospektit gjatë një oferte të letrave me vlerë publikut, për informacionet që duhet t’i përmbajë dokumenti në rast të zbatimit të përjashtimit nga detyrimi për publikim të prospektit gjatë pranimin për tregtim në treg të rregulluar dhe mënyrën e publikimit dhe përditësimit të informacioneve që përmbahen në të njëjtat.

**Neni 2**

(1) Dokumenti për informacionet bazë me të cilat përshkruhet transaksioni në të cilin ofrohen letra me vlerë për zëvendësim në procedurë të marrjes në kontroll të një shoqërie aksionare dhe ndikimi i saj në emetuesin është dokumenti për dhënie të ofertës për marrje (prospekti për marrje) që hartohet në procedurë të marrjes në kontroll të një shoqërie aksionare.

(2) Dokumenti për dhënie të ofertës për marrje në kontroll (prospekti për marrje) sipas paragrafit 1 të këtij neni hartohet në pajtim me rregulloren me të cilën rregullohet përmbajtja e Prospektit për marrje dhe miratohet në procedurë për fitimin e lejes për ofertën për marrje në pajtim me ligjin me të cilin rregullohet marrja në

преземање согласно законот со кој се уредува преземањето на акционерските друштва.

### Член 3

(1) Документот за основни информации со кои се опишува трансакцијата во која се нудат хартии од вредност во постапка на присоединување, спојување или поделба на друштвата (статусна промена), е Спогодбата за присоединување, во случај на присоединување, Спогодбата за спојување, во случај на спојување односно Планот за поделба, во случај на поделба на друштва, изготвен согласно одредбите од законот со кој се уредуваат трговските друштва.

(2) Документот од ставот 1 на овој член се објавува најдоцна 30 дена пред одржување на Собранието на акционери на кое се носи Одлука за статусни промени на начин пропишан со член 53 од Законот за проспекти и обврски за транспарентност за издавачите на хартии од вредност (во понатамошниот текст: Законот).

### Член 4

(1) Документот за основни информации за бројот и карактеристиките на акциите кои се доделуваат на постојните акционери наместо исплата на дивиденда во пари, а се од ист род како и акциите кои го даваат правото на исплата на таа дивиденда, како и причините и податоците за оваа понуда е соопштението до јавноста за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда согласно одредбите од Законот кои се однесуваат на приватна понуда на хартии од вредност.

(2) Документот за основни информации за акциите кои се доделуваат на постојните акционери наместо исплата на дивиденда во пари од став 1 на овој член се изготвува во согласност со правилникот со кој се уредува формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност и документите што се поднесуваат кон барањето за исполнување на условите за приватна понуда, како и формата и содржината на известувањето за реализација на емисијата.

### Член 5

(1) Документот за основни информации за хартиите од вредност кои се нудат, се доделуваат

kontroll e shoqërive aksionare.

### Neni 3

(1) Dokumenti për informacione bazë me të cilat përshkruhet transaksioni në të cilin ofrohen letrat me vlerë në procedurë të bashkangjities, shkrirjes ose ndarjes së shoqërive (ndryshim statusor), është marrëveshja për bashkangjities, në rast të bashkangjities, marrëveshja për shkrirje në rast të shkrirjes, respektivisht Plani për ndarje në rast të ndarjes së shoqërive, përpiluar në pajtim me dispozitat e ligjit me të cilin rregullohen shoqëritë tregtare.

(2) Dokumenti sipas paragrafit 1 të këtij neni publikohet jo më vonë se 30 ditë para mbajtjes së Kuvendit të Aksionarëve në të cilin miratohet vendim për ndryshime statusore në mënyrë të përcaktuar me nenin 53 të Ligjit mbi Prospektin dhe të Detyrimeve për Transparencë të Emetuesve të Letrave me Vlerë (në tekstin e mëtejme: Ligji).

### Neni 4

(1) Dokumenti për informacione bazë për numrin dhe karakteristikat e aksioneve të cilat u ndahen aksionarëve ekzistues në vend të pagesës së dividendit në para, ndërkaq janë të gjinisë së njëjtë si dhe aksionet të cilat e japin të drejtën e pagesës së dividendit në fjalë, si dhe arsyet dhe të dhënat për këtë ofertë është kumtesa deri te publiku për emetimin e letrave me vlerë me anë të një oferte private në pajtim me dispozitat e ligjit që i referohen një oferte private të letrave me vlerë.

(2) Dokumenti për informacione bazë për aksionet të cilat u ndahen aksionarëve ekzistues në vend të pagesës së dividendit në para sipas paragrafit 1 të këtij neni hartohet në pajtim me Rregulloren me të cilën rregullohet forma dhe përmbajtja e kërkesës për miratimin e një oferte private të letrave me vlerë dhe dokumentet që parashtrihen ndaj kërkesës për përmbushje të kushteve për ofertë private, si dhe formën dhe përmbajtjen e njoftimit për realizim të emetimit.

### Neni 5

(1) Dokumenti për informacione bazë për letrat me vlerë të cilat ofrohen, u ndahen ose

или треба да се доделат на постојните или поранешните директори или вработени од страна на нивниот работодавач или од страна на поврзано друштво, како и причините и податоците за оваа понуда е соопштението до јавноста за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда согласно одредбите од Законот кои се однесуваат на приватна понуда на хартии од вредност.

(2) Документот за основни информации за хартиите од вредност кои се нудат, се доделуваат или треба да се доделат на постојните или поранешните директори или вработени од страна на нивниот работодавач или од страна на поврзано друштво од став 1 на овој член се изготвува во согласност со правилникот со кој се уредува формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност и документите што се поднесуваат кон барањето за исполнување на условите за приватна понуда, како и формата и содржината на известувањето за реализација на емисијата.

#### Член 6

(1) Документите од членовите 2, 3, 4 и 5 од овој Правилник мора да бидат точни, објективни, јасни, не смеат да доведуваат во заблуда и не смеат да содржат никакви белешки освен оние информации кои се внесени со упатување на начин како што е пропишано со Законот.

(2) Документите од членовите 2, 3, 4 и 5 од овој Правилник мора да ги содржат суштинските информации потребни на инвеститорите за разбирање на понудата на хартии од вредност како и информации за издавачот на тие хартии од вредност.

(3) Одговорноста за содржината на документите од членовите 2, 3, 4 и 5 од овој Правилник е на издавачот односно понудувачот, како и на лицата кои се овластени согласно закон да го застапуваат издавачот односно понудувачот.

#### Член 7

(1) Документите од членовите 2, 3, 4 и 5 од овој Правилник се сметаат за достапни на јавноста, ако пред почетокот на понудата се објавени во електронска форма на било кои од следните интернет страници:

1. на издавачот односно понудувачот,

duhet t'u ndahen drejtorëve ose punonjësve ekzistues ose të mëparshëm nga ana e punëdhënisit të tyre ose nga ana e shoqërisë së ndërlidhur, si dhe arsyet dhe të dhënat për këtë ofertë është kumtesa deri te publiku për emetimin e letrave me vlerë me anë të një oferte private në pajtim me dispozitat e ligjit të cilat i referohen oferte private të letrave me vlerë.

(2) Dokumenti për informacione bazë për letrat me vlerë të cilat ofrohen, u ndahen ose duhet t'u ndahen drejtorëve ose punonjësve ekzistues ose të mëparshëm nga ana e punëdhënisit të tyre ose nga ana e shoqërisë së ndërlidhur sipas paragrafit 1 të këtij neni hartohet në pajtim me Rregulloren me të cilën rregullohet forma dhe përmbajtja e kërkesës për miratimin e një oferte private të letrave me vlerë dhe dokumentet që parashtrohen ndaj kërkesës për përmbushje të kushteve për ofertë private, si dhe formën dhe përmbajtjen e njoftimit për realizim të emetimit.

#### Neni 6

(1) Dokumentet sipas neneve 2, 3, 4 dhe 5 të kësaj rregulloreje duhet të jenë të sakta, objektive, të qarta, nuk mund të sjellin në mëdyshje dhe nuk mund të përmbajnë kurrfarë vërejtje përveç atyre informacioneve të cilat futen me udhëzim në mënyrën siç është përcaktuar me ligj.

(2) Dokumentet sipas neneve 2, 3, 4 dhe 5 të kësaj rregulloreje duhet t'i përmbajnë informacionet thelbësore të nevojshme investitorëve për të kuptuar ofertën e letrave me vlerë si dhe informacione për emetuesin e letrave me vlerë në fjalë.

(3) Përgjegjësia për përmbajtjen e dokumenteve sipas neneve 2, 3, 4 dhe 5 të kësaj rregulloreje është në emetuesin, respektivisht ofruesin, si dhe në personat të cilët janë të autorizuar në pajtim me ligj për të përfaqësuar emetuesin, respektivisht ofruesin.

#### Neni 7

(1) Dokumentet sipas neneve 2, 3, 4 dhe 5 të kësaj rregulloreje konsiderohen të disponueshme publikut, nëse para fillimit të ofertës janë të publikuara në formë elektronike në cilëndo prej faqeve të internetit në vijim:

1. të emetuesit, respektivisht ofertuesit,

2. на инвестициско друштво кое ги пласира или продава хартиите од вредност или
3. на пазарниот оператор кој управува со регулираниот пазар на кој се примени за тргување хартиите од вредност или на кој се бара прием за тргување на хартиите од вредност, односно на интернет страницата на МПТ.

(2) Издавачот, односно понудувачот мора да се осигураат дека документот за основни информации е ажуриран во секој момент додека трае понудата.

(3) Издавачот односно понудувачот без одлагање го информира инвеститорот во хартиите од вредност за сите важни промени на информациите од документот за основни информации, на ист начин на кој тоа го има објавено во документот за основни информации во јавноста.

(4) Документот за основни информации се објавува на посебен дел на интернет страната кој е лесно достапен веднаш по пристапување на интернет страната и мора јасно да се разликува од промотивните објави на издавачот односно понудувачот, на инвестициското друштво односно на пазарниот оператор.

#### Член 8

Овој Правилник влегува во сила осум дена од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува со денот на почеток на примена на Законот за проспекти и обврски за транспарентност за издавачите на хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.64/2024).

Број/ Nr. 01-864/1  
Скопје/Shkup, 19.12.2024

Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија  
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut  
Претседател/Kryetarja  
Mr. sc. Nora Aliti

2. të shoqërisë të investimeve e cila plason ose shet letra me vlerë ose
3. të operatorit të tregut i cili administron me tregun e rregulluar në të cilin janë të pranuar për tregtim letrat me vlerë ose në të cilin kërkohet pranim për tregtim i letrave me vlerë, respektivisht të faqes së internetit të PSHT.

(2) Emetuesi, respektivisht ofruesi duhet të sigurohen se dokumenti për informacionet bazë është i përditësuar në çdo çast gjersa zgjat oferta.

(3) Emetuesi, respektivisht ofruesi pa prolongim e informon investitorin në letrat me vlerë për të gjitha ndryshimet e rëndësishme të informacioneve nga dokumenti për informacione bazë, në mënyrë të njëjtë në të cilën e ka publikuar atë në dokumentin për informacione bazë në publik.

(4) Dokumenti për informacione bazë publikohet në pjesë të posaçme të faqes së internetit e cila është lehtë e disponueshme menjëherë pas aksesit në faqen e internetit dhe duhet qartë të dallohet nga publikimet promovuese të emetuesit, respektivisht ofruesit, të shoqërisë të investimeve, respektivisht të operatorit të tregut.

#### Neni 8

Kjo rregullore hyn në fuqi tetë ditë nga botimi i saj në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa do të zbatohet në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit mbi Prospektin dhe të Detyrimeve për Transparencë të Emetuesve të Letrave me Vlerë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.64/2024).